

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Оваа Политика на приватност се однесува за заштитата на приватноста на личните податоци при посетата/ регистрацијата и не се однесува за личните податоци што се собираат на други начини ниту на Вашата посета на другите интернет страници до кои пристапувате преку нашата страница.

Собирање и обработка на Вашите личните податоци

Цели за кои се користат собраните лични податоци

- Да обезбедиме известување за промена на условите и воведување на нови производи и услуги за клиентите;
- Да се обезбеди мислење од клиентите во врска со нашите производи и услуги и евентуално за спроведување на анкети, преку поставени прашања до клиентите;
- Да се олеснат и проследат пребарувањата на клиентите и барањата за информации при јавување од страна на клиентите во врска со врска со нашите производи и услуги;
- Реализација на наградни игри и други промотивни понуди;
- Да се разгледа можноста за евентуални вработувања доколку субјектите се обратат или аплицираат за работа преку нашата веб-страница;
- Помош при појава на проблем при користењето на врска со нашите производи и услуги,
- Прикажување на персонализирани содржини и промотивни материјали (реклами) соодветно на интересите на клиентите, врз основа на нивна изречна согласност

Дополнително собраните податоци се користат за:

- Да се создаде анонимна, групна статистика за користењето на нашата веб-страницата, производи, услуги;
- Да се подобрат постоечките и создадат нови производи и услуги, препораки, реклами и други комуникации;
- За поддршка за корисници во случај на проблем при користењето на производите и услугите.

Прифаќање на условите

